

Врз основа на член 18 став 1 алинеја 3 и член 20 став 1 алинеја 10, а во врска со член 41 став 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“, бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), член 15 став 1 алинеја 3 и член 39 став 1 алинеја 10 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, бр.01-4351/1 од 29.08.2014 година, согласно Заклучокот на Советот, бр.02-6644/2 од 24.11.2015 година, одлучувајќи по Известувањето за промена на сопственичка структура на Радиодифузното трговско друштво РОС МЕТРОПОЛИС РАДИО ДОО Скопје, Уп 1 бр.02-1068 од 06.10.2015 година, доуредено на 28.10.2015 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 37-та седница одржана на 24.11.2015 година донесе:

## ОДЛУКА

1. СЕ ДОЗВОЛУВА промена во сопственичката структура на Радиодифузното трговско друштво РОС МЕТРОПОЛИС РАДИО ДОО Скопје, и тоа:

1.1 за истапување на физичкото лице:

- Ацо Драговиќ со ЕМБГ [REDACTED] и адреса на ул., [REDACTED]“ бр. [REDACTED] во [REDACTED], и

1.2. за пристапување на физичкото лице:

- Дарко Гелев со [REDACTED] и адреса на ул., [REDACTED]“ бр. [REDACTED] во [REDACTED].

2. Се задолжува Радиодифузното трговско друштво РОС МЕТРОПОЛИС РАДИО ДОО Скопје, по извршената промена, наведена во точка 1 на оваа Одлука, до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги да достави актуелна тековна состојба издадена од Централен регистар на Република Македонија.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

## Образложение

Радиодифузното трговско друштво РОС МЕТРОПОЛИС РАДИО ДОО Скопје, согласно член 41 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“, бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14) и Правилникот за формата и содржината на известувањето за промената на сопственичката структура, бр.01-5739/1 од 19.11.2014 година, („Службен весник на Република Македонија“, бр.171/14), со Известување за промена на сопственичка структура Уп 1 бр.02-1068 од 06.10.2015 година, доуредено на 28.10.2015 година, ја извести Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за неговата намера да спроведе промена во сопственичката структура на Радиодифузното трговско друштво РОС МЕТРОПОЛИС РАДИО ДОО Скопје.

Со оглед дека Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, констатираше дека со спроведувањето на промената во сопственичката структура на Радиодифузното трговско друштво РОС МЕТРОПОЛИС РАДИО ДОО Скопје, не се создава недозволена медиумска концентрација во смисла на Законот за аудио и

аудиовизуелни медиумски услуги односно дека оваа промена не е спротивна на забраната од членовите 34, 35 став 2 и 38 од истиот Закон, по поднесеното Известување за промена на сопственичка структура Уп 1 бр.02-1068 од 06.10.2015 година, доуредено на 28.10.2015 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги донесе одлука како во диспозитивот.

**Уп1 бр.02-1068**  
**25.11.2015 година**  
**С к о п ј е**

**Агенција за аудио и**  
**аудиовизуелни медиумски услуги,**  
**Претседател на Совет,**

**Лазо ПЕТРУШЕВСКИ с.р.**

**Упатство за правно средство:** Против оваа одлука, радиодифузерот доколку не е задоволен од истата, има право во рок од 30 дена од денот на доставувањето на одлуката да поднесе тужба до надлежниот суд.